



ХАКАТОН: Е-ЗДРАВСТВО

Е-решенија за подобро
здравје со ФИТР и Roche

Цел

Целта на хакатонот е да се поттикнат и мотивираат граѓаните и организациите да размислуваат во насока на развивање на иновативни и креативни решенија за спречување на болестите и одржување на здравјето на популацијата во следните две области:

- подобро управување со здравствениот систем во услови на COVID-19 пандемијата (превенција и подобро менаџирање на високоризични групи на пациенти), и
- женско здравје (превенција за намалување на ризикот од малигни заболувања).

Хакатонот: Е-Здравство се реализира во соработка со Рош Македонија како корпоративен партнер, заедно со Министерство за здравство и Управата за електронско здравство.



ФОНД ЗА
ИНОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

Критериуми за подобност на апликант

- Трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија
- Тим кој се состои од најмалку 2, а најмногу 5 (пет) членови физички лица или
- Физичко лице (доколку се пријавува физичко лице, истото ќе биде вклучено во тимови во кои недостасуваат членови со соодветниот профил. За остварување најдобри резултати во текот на хакатонот препорачливо е секој пријавен тим да има барем еден инженер од областа на информатичките технологии (програмер), лице од областа на природните или медицинските науки, дизајнер и лице со искуство во водење на бизнис /претприемач)




ФОНД ЗА
ИНОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ



Доколку апликантот
е **трговско друштво**

- годишните приходи на апликантот да не надминуваат 1.000.000 (еден милион) евра во денарска противвредност, според финансиските извештаи за претходните две фискални години;
- просечниот број на вработени да не надминува 250 вработени;
- од моментот на регистрирање на трговското друштво до моментот на поднесување на предлог проект во Фондот да не поминале повеќе од 6 (шест) години;
- трговското друштво да е во сопственост на физичко и/или правно лице (кое не е во државна сопственост),/ здружение или фондација и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%);

*Целосниот Правилник за подобност на апликантите е објавен на <https://fitr.mk/hakatonzdravstvo>




БУЏЕТ

- Вкупниот буџет за хакатонот изнесува 30,000 евра во денарска противвредност, колку што е и максималниот износ на средства за финансирање на поединечен предлог проект. Педесет и еден отсто од средствата ги обезбедува Рош Македонија а останатитие 49 отсто ФИТР.

Исплатата на средствата ќе се одвива:

- 50% авансно, по потпишување на договорот
- 50% ќе бидат исплатени по реализација на решението и поднесување на завршен извештај.

Рокот на реализација на проектите е до 60 дена.



Кои трошоци ги прифаќаме

- Бруто плати со вклучени додатоци на плата дефинирани согласно Законот за работни односи за лица кои се или ќе бидат вработени кај корисникот и директно учествуваат во реализација на проектот;
- Набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни материјали за истражување и развој;
- Поддоговорни услуги за истражување и развој (пр. тестирање, лабораториски услуги и сл.);
- Ангажирање на експерти/советници за истражување и развој;
- Ангажирање на консултанти за потреби директно поврзани со резултатите на проектот;
- Подготовка и поднесување на пријава за патент, заштита на трговска марка и/или индустриски дизајн
- Канцелариска и деловна поддршка во максимален износ од 15% од вкупниот буџет на проектот.



ФОНД ЗА
ИНОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

Какви активности поддржуваме

- активности за истражување и развој;
- развој на пилот линии, производ и услуга (услуги)
- активности за тестирање и валидација на нови и (или) унапредени производи, услуги, процеси;
- активности за тестирање на пазарот и валидација на потенцијалните корисници;
- активности поврзани со заштита на интелектуална сопственост и дизајн.



ФОНД ЗА
ИНОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗБОР

- Еден експерт од областа на предизвикот
- Еден експерт во областа на развој на бизнис и/или маркетинг и продажба
- По еден претставник на РОШ Македонија, Управата за електронско здравство и ФИТР

КРИТЕРИУМИ

- Релевантност на идејата и степен на иновативност
- Капацитет на проектниот тим
- Квалитет на проектот и презентација на решението
- Можност и план за имплементација и пазарен потенцијал
- Влијание на решението



Мапа на хакатонот

1

Врз база на доставените предлог-концепти, Комисијата ќе направи претселекција на кандидатите за учесници на хакатонот.

2

Претселектираните учесници (предлог-концепти) ќе бидат дел од 48-часовен онлајн хакатон, на кој со стручна поддршка од ФИТР, Рош, Управата за електронско здравство и други партнерски организации ќе изработат прототип или демо верзија на решението.

3

На крајот на хакатонот, тимовите ќе ги презентираат своите решенија пред Комисијата, по што следува финална селекција и избор на победник/ци.

4

Наградените правни субјекти ќе имаат обврска со доделените средства во рок од 60 дена од денот на потпишување на договор со Фондот да изработат и лансираат работна верзија на решението.

Избраните решенија ќе бидат целосно и бесплатно достапни до сите граѓани на Република Северна Македонија, најмалку во рок од една година по завршувањето на проектот. Политиката за пристапот и користењето на решенијата за граѓани на други држави ја определува апликантот.



Како да аплицирате за **хакатонот**

ПРОЦЕСОТ НА АПЛИЦИРАЊЕ Е ИСКЛУЧИВО **ОНЛАЈН.**



Website <https://fitr.mk/hakatonzdravstvo/>

Телефон 02 3145 258

Email hakaton.zdravstvo@fitr.mk



Рокот за
аплицирање е до
17.06.2021 година, до
14:00 часот.

Хакатонот ќе се
одржи онлајн во
периодот 25-27 јуни
2021 година.